



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 1 март 1991  
Скопје

Број 10

Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 30 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

91.

Врз основа на Амандман LXXV точка 3 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВАТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1991 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 март 1991 година

Претседател  
Бр. 08-654/1 на Социјалистичка Република  
1 март 1991 година Македонија,  
Скопје Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Собранието на Социјалистичка  
Република Македонија,  
Стојан Андов, с. р

### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВАТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1991 ГОДИНА**

Член 1

Во Законот за пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90) во член 3 став 1 по зборот „статистиката“ запирката се заменува со точка, а зборовите: „како и другите носители одредени со овој закон“ и ставот 2 се бришат.

Член 2

Во член 7 точката 2 се брише.  
Досегашните точки 3, 4 и 5 стануваат точки 2, 3 и 4.

Член 3

Во член 8 по алинејата 5 се додаваат четири нови алинеи кои гласат:

„— го подготвува, организира и спроведува Пописот;

— назначува и разрешува претседател и членови на општински пописни комисији и врши надзор врз нивната работа;

— врши избор на општински инструктори, попишувачи и контролори и врши надзор врз нивната работа;

— ги утврдува и исплатува надоместоците за извршените работи на учесниците во пописот“.

Во алинеја 15 зборовите: „и јазиците на албанската и турската народност“ се бришат.

Алинеите 6, 9, 10, 11 и 13 се бришат.

Член 4

Член 9 се менува и гласи:

„За подрачјето на градот Скопје, републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката именува градска пописна комисија и поблиску ги утврдува нејзините задачи“.

Член 5

Во член 10 во уводната реченица по зборот „Комисија“ се додаваат зборовите: „е стручно тело на републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката која ги врши следниве работи“.

Алинеја 1 се менува и гласи:

„— ја координира работата на учесниците во Пописот на подрачјето на општината“;

Во алинеја 2 по зборовите: „во Пописот“ запирката и зборовите: „во соработка со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката“ се бришат.

Алинеите 3, 13 и 14 се бришат.

Член 6

Во член 11 ставовите 2 и 4 се бришат.

Член 7

Во член 12 став 1 се брише.

Член 8

Член 15 се брише.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

92.

Врз основа на Амандманот LXXV точка 3 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 март 1991 година.

Бр. 08-655/1  
1 март 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Социјалистичка Република  
Македонија,  
Киро Глигоров, с. р.

Претседател  
на Собранието на Социјалистичка  
Република Македонија,  
Стојан Андов, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ****Член 1**

Во Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90 и 27/90) во членовите 34, став 4, 35 став 3 и 36 по зборот „заштита“ се става записка и се додаваат зборовите: „основно образование“.

**Член 2**

Во членот 59 бројот „1990“ се заменува со бројот „1991“.

**Член 3**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

**93.**

Врз основа на Амандман LXXV, точка 3 алинеја 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, претседателот на Социјалистичка Република Македонија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ**

Се прогласува Законот за престанување на важноста на Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 март 1991 година.

Бр. 08-657/1

1 март 1991 година

Скопје

Претседател  
на Социјалистичка Република  
Македонија,  
Киро Глигоров, с. р

Претседател  
на Собранието на Социјалистичка  
Република Македонија,  
Стојан Андов, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ  
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ  
НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА  
НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ****Член 1**

Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „Фени“ — Кавадарци („Службен весник на СРМ“ бр. 3/85, 35/85, 44/85, 44/88, 48/88, 42/88, 51/88 и 29/89) престанува да важи.

**Член 2**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**94.**

Врз основа на став 3 на член 5-а од Законот за Агенцијата за реструктурирање и развој („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90 и 36/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 1991 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА  
СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ АГЕНЦИЈАТА  
ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И РАЗВОЈ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на јавното претпријатие Агенција за реструктурирање и развој.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-656/1

1 март 1991 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Стојан Андов, с. р.

**95.**

Врз основа на член 316 став 2 амандман XVII точка 8, член 318 став 2 од Уставот на СР Македонија и Одлуката за вклучување на СР Македонија во основањето на Работната заедница „Регија на Среден и Јужен Јадран“ („Службен весник на СРМ“ број 16/90), Собранието на СР Македонија, на својата седница одржана на 28 февруари и 1 март 1991 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ПРИФАЌАЊЕ УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО НА  
СР МАКЕДОНИЈА ВО ОСНОВАЊЕТО КОНФЕРЕНЦИЈА  
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СОБРАНИЈАТА  
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОБРАНИЈАТА  
НА ИТАЛИЈАНСКИТЕ РЕГИИ ЗА СРЕДЕН И  
ЈУЖЕН ЈАДРАН**

1. Собранието на СР Македонија го прифаќа учеството во основањето на Конференцијата на претседателите на собранијата на југословенските републики и собранијата на италијанските регии за Среден и Јужен Јадран.

2. Собранието на СР Македонија ги прифаќа активностите на Конференцијата низ кои ќе се остварува соработката на собранијата на југословенските републики и на италијанските регии за Среден и Јужен Јадран.

3. Собранието на СР Македонија го овластува претседателот на Собранието на СР Македонија Стојан Андов, од името на Собранието на СР Македонија, да ја потпише Заедничката изјава за основање Конференција на претседателите на собранијата на југословенските републики и собранијата на италијанските регии за Среден и Јужен Јадран.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-634

28 февруари и 1 март 1991 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Стојан Андов, с. р.

**96.**

Врз основа на точка 6 од Амандманот LXXIV на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 1991 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ  
ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ****I**

Во Одлуката за образување на постојани работни тела на Собранието на СР Македонија, што Собранието на СРМ ја донесе на седницата одржана на 25 јануари 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 5/91) во делот III став 1 во точка 13 зборовите: „градежништво и урбанизам“ се бришат.

По точката 13 се додава нова точка 13-а која гласи:

„13-а Комисија за градежништво и урбанизам“.

Точката 17 се менува и гласи:

„17 Комисија за здравство“.

По точката 17 се додава нова точка 17-а која гласи:

„17-а Комисија за труд и социјална политика“.

## II

Потточката 13 се менува и гласи:

„13) Комисија за заштита на човековата околина“.

Комисијата има претседател и 8 члена. Претседателот и 5 члена се избираат од редот на пратениците на Собранието на СРМ, а 3 члена се од редот на одделни органи, стопански и други организации и стручни лица од областа што се во надлежност на Комисијата.

Комисијата ги проучува, разгледува и претресува прашањата на утврдување и следење на спроведувањето на политиката и донесувањето на некои општи акти во областа на:

- заштитата и унапредување на човековата околина, воздухот, земјата и водите;
- спречување на штетната бучава;
- заштита од јонизирачко зрачење и други штетни дејствија за животот и здравјето на луѓето и посебни мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија;
- други прашања од областа на заштитата на човековата околина.

После потточката 13 се додава нова потточка 13-а која гласи:

„13-а Комисијата за градежништво и урбанизам“.

Комисијата има претседател и 8 члена. Претседателот и 5 члена се избираат од редот на пратениците во Собранието на СРМ, а 3 члена се од редот на одделни стопански и други организации и заедници и стручни лица од областа на градежништвото и урбанизмот.

Комисијата ги проучува, разгледува и претресува прашањата на утврдувањето и следењето на политиката и донесувањето на закони и општи акти во областа на:

- просторно и урбанистичко планирање и уредување во градежното земјиште;
- добрата во општа употреба;
- станбено и комунално стопанство;
- градежништво и инвестициона изградба; и
- други прашања од областа на градежништвото и урбанизмот.

Потточката 17) се менува и гласи:

„17) Комисија за здравство“.

Комисијата има претседател и 10 члена. Претседателот и 7 члена се избираат од редот на пратениците во Собранието на СРМ, а 3 члена се од редот на научни и стручни органи и организации од областа на здравството.

Комисијата разгледува, проучува и претресува прашања што се однесуваат на утврдување и следење на спроведувањето на политиката и донесување на закони и општи акти во областа на:

- системот, организацијата, развојот и унапредувањето на здравствената дејност и здравственото осигурување;
- следење на здравствената состојба на населението;
- заштита од заразни болести;
- производство и снабдување со лекови, медицинска опрема, санитарски уреди и материјали, отрови и опојни дроги; и
- стручно усовршување на здравствените работници и соработници

По потточка 17) се додава нова потточка 17-а која гласи:

„17-а Комисија за труд и социјална политика“.

Комисијата има претседател и 8 члена. Претседателот и 5 члена се избираат од редот на пратениците во Собранието на СРМ, а 3 члена се од редот на научни и стручни органи и организации од областите од надлежност на Комисијата.

Комисијата разгледува, проучува и претресува прашања што се однесуваат на утврдување и следење на спроведувањето на политиката и донесување на закони и општи акти во областа на:

- работните односи и заштита на работниците на работа
- заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;
- вработеноста и вработувањето;
- личните доходи и животниот стандард;
- социјална политика;
- популациона политика, семејството;
- односот меѓу родителите и децата, старателството и посвојувањето;
- системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната општествената заштита на децата; и
- вработувањето и системот на пензиското и инвалидското осигурување, боречка инвалидност, заштита и други прашања од областа на трудот и социјалната политика.

## III

Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-645/1

28 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Стојан Андов, с. р.

## 97.

Врз основа на Амандманот LXXIV точка 6 од Уставот на СРМ, а во врска со членовите 207, 208 и 209 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 1991 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

I. За претседател и членови на комисиите на Собранието на СРМ се избираат:

#### 1. Законодавно-правна комисија

- а) За претседател  
Томислав Стојановски,
- б) за членови:  
Драги Гроздановски,  
Александар Гештаковски,  
Туше Гошев,  
Наке Стојановски,  
Абдурахман Халити,  
Панчо Минов,  
Ефтим Манев.

#### 2. Комисија за надворешно-политички прашања и односи со странство

- а) За претседател  
Бранко Црвенковски,
- б) за членови:  
Алил Џаферовски,  
Јордан Бошков,  
Горѓи Котевски,  
Цветан Јовчески,  
Ешреф Алиџи, и  
Славе Наумовски.

#### 3. Комисија за општествено-политички систем

- а) За претседател  
Зоран Крстевски,
- б) за членови:  
Љупчо Јакимоски,  
Богдан Неделковски,  
Владимир Митевски,

Алил Цафероски, и  
Агим Фазлиу.

#### 4. Комисија за внатрешна политика и општонародна одбрана

а) За претседател  
Љубомир Поповски,  
б) за членови:  
Томислав Стефковски,  
Борис Змејковски,  
Благоја Чкатроски,  
Васил Зимбаков,  
Наке Стојановски,  
Исмет Рамадани,  
Панчо Минов, и  
Божо Рајчевски.

#### 5. Комисија за деловнички прашања

а) За претседател  
Насер Зибири,  
б) за членови:  
Михаил Пановски,  
Туше Гошев,  
Панчо Мицов, и  
Ефтим Манев.

#### 6. Комисија за економска политика и развој

а) За претседател  
Шабан Превала,  
б) за членови:  
Вецко Личоски,  
Петар Темелковски,  
Душан Николовски,  
Ванчо Младенов,  
Џелил Таири, и  
Јаким Ивановски.

#### 7. Комисија за финансирање и буџет

а) За претседател  
Славјанка Стојановска,  
б) за членови:  
Ламбе Арнаудов,  
Благој Тошев,  
Бранко Блажески,  
Наиф Мустафа,  
Тодор Димов, и  
Тодор Петров.

#### 8. Комисија за заштита на човековата околина

а) За претседател  
Аслан Селмани,  
б) за членови:  
Ташко Киров,  
Борко Ѓорчески,  
Ристо Келешов,  
Душко Арсовски, и  
Јован Манчевски.

#### 9. Комисија за градежништво и урбанизам

а) За претседател  
Биљана Лазаревска,  
б) за членови:  
Никола Апостолоски,  
Ѓорѓи Бојковски,  
Страшо Милковски,  
Неџадин Цафери, и  
Димитар Димитровски.

#### 10. Комисија за стопанство

а) За претседател  
Петар Ѓорѓиев,  
б) за членови:  
Михаил Пановски,  
Симон Ивановски,  
Хамит Алиу,  
Симон Наумоски,  
Љубосав Иванов, и  
Благој Тошев.

#### 11. Комисија за земјоделство и шумарство

а) За претседател  
Марин Миленкоски,  
б) за членови:  
Петре Трајкоски,  
Трајан Мицевски,  
Газменд Ајдарага,  
Тиме Андонов, и  
Ванчо Златанов

#### 12. Комисија за здравство

а) За претседател  
Душан Трпчевски,  
б) за членови:  
Томислав Пецаков,  
Гоце Андоновски,  
Јован Николов,  
Ферид Садику,  
Ѓулистана Јумеровска,  
Димитар Трпеноски, и  
Гоце Темелковски.

#### 13. Комисија за труд и социјална политика

а) За претседател  
Бранко Арсовски,  
б) за членови:  
Гоце Темелковски,  
Ристо Јованов,  
Стојмир Цветковски,  
Никола Стојановски, и  
Наиф Мустафа.

#### 14. Комисија за мандатно-имунитетни прашања

а) За претседател  
Душко Ѓорѓески,  
б) за членови:  
Ристо Јованов,  
Хисни Шакири,  
Теодосија Паунов, и  
Ристо Стаменов.

II. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-644/1  
25 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Стојан Андов, с. р.

#### 98.

Врз основа на член 228, став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90) и член 29 од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на СР Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90), Извршниот совет на Собранието на СРМ до-  
несе

#### О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР И ИСПРАТНИНАТА ПРИ ЗАМИНУВАЊЕТО ВО ПЕНЗИЈА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ, РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

#### Член 1

Висината на надоместокот за користење на годишниот одмор на функционерите, раководните работници и работниците во органите на управата се утврдува во висина на просечен месечен чист личен доход по работник исплатен во стопанството на СФРЈ во претходните три месеци пред исплатувањето.

**Член 2**

Висината на испратнината при заминување во пензија на функционерите, раководните работници и работниците во органите на управата се утврдува во висина на трикратен износ на просечниот месечен чист личен доход по работник исплатен во стопанството на СФРЈ во претходните три месеци пред исплатувањето

**Член 3**

Оваа одлука се применува и на работниците во органите, организациите и службите од член 229 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 46/90)

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 23-442/1  
март 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

**99.**

Врз основа на член 7 од Законот за Републичкиот фонд за развој („Службен весник на СРМ“ број 20/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### **РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ**

1. За директор на Републичкиот фонд за развој се именува д-р Мирољуб Шукаров, виш научен работник во Економскиот институт — Скопје.

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-405/1  
22 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

**100.**

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### **РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА**

1. За директор на Педагошкиот завод на Македонија се именува м-р Киро Попоски, директор на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 17-81/3  
14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

**101.**

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за Агенцијата за реструктурирање и развој („Службен весник на СРМ“ бр 20/90 и 36/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### **РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И РАЗВОЈ**

1. За претседател и членови на Советот на Агенцијата за реструктурирање и развој се именуваат:

а) за претседател.

— Томе Митковски, генерален директор на „ОТЕКС“ — Охрид;

б) за членови

— д-р Благоја Георгиевски, професор на Економскиот факултет во Скопје;

— д-р Делчо Јовановски, директор на Институтот при МЗ „Тито“ и професор на Машинскиот факултет — Скопје;

— д-р Лилјана Мишкова-Кајевска, научен советник во Економскиот институт — Скопје;

д-р Ристо Лозановски, дописен член на МАНУ, професор на Земјоделскиот факултет во Скопје (во пензија);

— Томе Неновски, директор на Секторот за анализа при Народната банка на СРМ;

— Љупчо Поповски, претседател на А. Д — Стопанска банка Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-344/1  
14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

**102.**

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### **РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи се назначува Јордан Арсовски, досегашен потсекретар во Секретаријатот

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 17-350/1  
14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

**103.**

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### **РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи се назначува Горѓија Јанчевски, досегашен помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи.

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 17-351/1  
14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

104.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи се назначува Борис Чаушевски, досегашен помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 17-352/1

14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

105

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи се назначува Илија Симовски, досегашен помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 17-353/1

14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

106.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За советник на републичкиот секретар за внатрешни работи се назначува Љубомир Фишиќ, досегашен советник на републичкиот секретар за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-354/1

14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

107.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За советник на републичкиот секретар за внатрешни работи се назначува Реџеп Муслиу, досегашен советник на републичкиот секретар за внатрешни работи

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 17-355/1

14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

108.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За советник на републичкиот секретар за внатрешни работи се назначува Тихомир Николовски, досегашен советник на републичкиот секретар за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 17-356/1

14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

109.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. Се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура Илхами Емин, поради исполнување на условите за пензија, заклучно со 28. II. 1991 година, кога му престанува работниот однос.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-357/1

14 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

**110.**

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура, сметано од 1 III. 1991 година, се назначува Нијази Лиманоски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-358/1

14 февруари 1991 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

**111.**

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

**ГОДИШНА ПРОГРАМА  
ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  
ВО 1991 ГОДИНА**

I

Со оваа програма се определуваат работите од премерот, катастарот и запишување на правата на недвижностите што ќе се извршуваат во општините во Републиката во 1991 година.

Во 1991 година премер и катастар на недвижностите ќе се врши во подрачјата на општините: Кочани, Делчево, Винаца, Куманово, Свети Николе, Крива Паланка, Кратово, Прилеп, Струмица, Тетово, Титов Велес, Битола, Центар, Кисела Вода, Гази Баба и Карпош (во град Скопје) и Кавадарци

Со Програмата се опфатени следните видови на работа

А. Премер и катастар на недвижностите со запишување на правата на недвижностите;

Б. Бонитирање на земјиштето;

В. Основни геодетски работи; и

Г. Спроведување на измени на податоците на премерот на недвижностите во катастарските операти и пресметување катастарски приход и облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност.

II

**А ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ СО  
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ**

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа програма се состои од:

— отпочнување на нов премер и

— продолжување на премерот кој е во тек.

Отпочнување на нов премер ќе се врши на немерените подрачја на општините Кочани, Делчево, Винаца, Титов Велес, Битола и Кавадарци

Продолжување на премерот кој е во тек ќе се врши на подрачјата на општините: Кочани, Куманово, Свети Николе, Крива Паланка, Кратово, Прилеп, Струмица, Титов Велес, Битола Делчево и Центар, Кисела Вода Гази Баба и Карпош (во град Скопје)

Премерот и катастарот на недвижностите предвидени со Програмата во 1991 година ги опфаќа следните видови на работа: подготвување на недвижностите за авионско снимање; поставување и одре-

дување на врзни точки; авионско снимање и изготвување фотодокументација за снимените недвижности; дешифрирање на недвижностите, пресметување координати и коти на геодетски точки; реституција на снимените недвижности, картографска обработка на оригиналите (плановите) на снимените недвижности, пресметување на површини на катастарски парцели на земјиштето, катастарско класирање на снименото земјиште; мерење и вршење увид на згради, делови од згради (станови), помошни објекти и простории, дополнителен премер на недвижностите; излагање на јавен увид на податоците од премерот и запишување на правата на недвижностите; изготвување на катастарски операти на недвижностите и умножување (репродукција) на изготвените оригинали (планови).

**1. Подготвување на недвижностите за авионско  
снимање**

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за авионско снимање на непремереното подрачје на општина Кочани кое ги опфаќа следните 22 катастарски општини (во натамошниот текст: КО): Рајчани, Пантелеј, Нивичани, Лешки, Пашаџиково, Јастребник, Горно-Долно Градче Црвена Нива, Припор, Вранинци, Безиково, Речани, Преска, Лепопелци, Ново Селани, Жигарци, Бурилчево, Кучичино, Теранци, Видовиште, Мордовис и Зрновци, на вкупна површина од 25 269 хектари, на непремереното подрачје на Општина Делчево, КО Дулица на површина од 2 366 хектари, на подрачјето на Општина Винаца, КО град Винаца — градежен реон, на површина од 600 хектари; на подрачјето на Општина Титов Велес, КО град Титов Велес — градежен реон, на површина од 300 хектари, на подрачјето на Општина Битола на 2 КО Логоварди и Егри на површина од 3 893 хектари и на подрачјето на Општина Кавадарци, на изградениот дел на 3 КО Кавадарци, Ваташа и Глишиќ на површина од 800 хектари

**2. Поставување и одредување на врзни точки**

Ќе се изврши поставување и одредување на врзни точки на земјиштето на кое ќе се врши премер на подрачјето на Општина Кочани, во размер 1 2500 на површина од 25 269 хектари, Општина Делчево, во размер 1:2500 на површина од 2 366 хектари, Општина Винаца, КО град Винаца — градежен реон, во размер 1:1000 на површина од 600 хектари, Општина Титов Велес, КО град Титов Велес — градежен реон, во размер 1 1000 на површина од 300 хектари, Општина Битола во размер 1:2500 на површина од 3 893 хектари и Општина Кавадарци, изградениот дел на 3 КО во размер 1 1000 на површина од 800 хектари

**3. Авионско снимање на недвижностите**

Ќе се изврши авионско снимање на недвижностите и ќе се изготви фото-техничка документација (контакт-копии, фотоскици и дијапозитиви) на снименото подрачје на општините: Кочани на 22 КО (поименично дадени во точка бр 1) на површина од 25 269 хектари; Делчево на КО Дулица на површина од 2 366 хектари; Винаца, КО град Винаца — градежен реон на површина од 600 хектари; Титов Велес, дел од градежен реон на КО Титов Велес на површина од 300 хектари, Битола на 2 КО (поименично дадени во точка бр 1) на површина од 3 893 хектари и Кавадарци на дел од 3 КО (поименично дадени во точка бр 1) на површина од 800 хектари

**4. Дешифрирање на снимените недвижности**

Ќе се изврши дешифрирање на деталот на снимените недвижности на подрачјето на општините: Кочани на 22 КО (поименично дадени во точка бр. 1) во размер 1:2500 на површина од 24 942 хектари и размер 1 1000, на изградениот дел од 6 КО (Видовиште, Мордовис, Кучичино, Зрновци, Теранци и Жигарци), на површина од 327 хектари, Делчево на КО Дулица во размер 1 2500 на површина од 2 366 хектари; Винаца на КО град Винаца — градежен реон

во размер 1:1000 на површина од 600 хектари; Титов Велес, дел од градежниот реон на КО Титов Велес во размер 1:1000 на површина од 300 хектари, Битола на 2 КО: Логоварди и Егри во размер 1:2500, на површина од 3 793 хектари и во размер 1:1000, на површина од 100 хектари и Кавадарци на дел од 3 КО (поименично дадени во точка бр. 1) на површина од 800 хектари.

#### 5. Пресметување на координати и коти на врзни точки

Ќе се изврши пресметување координати и коти на врзни точки на снименото подрачје на општините: Кочани на 22 КО (поименично дадени во точка бр. 1) на површина од 25 269 хектари; Делчево, КО Дулица на површина од 2 366 хектари; Винаца, КО град Винаца — градежен реон на површина од 600 хектари; Титов Велес, дел од градежниот реон на КО Титов Велес на површина од 300 хектари и Битола на 2 КО: Логоварди и Егри на површина од 3 893 хектари.

#### 6. Реституција на снимените недвижности

Ќе се изврши реституција на деталот на снимените недвижности на подрачјето на општините: Кочани на 1 КО, градежен реон на град Кочани во размер 1:1000, на површина од 1 125 хектари; Куманово на дел од 1 КО, градежен реон на град Куманово во размер 1:1000 на површина од 1 500 хектари и Битола на 2 КО: Логоварди и Егри во размер 1:2500 на површина од 3 793 хектари и во размер 1:1000 на површина од 100 хектари.

#### 7. Картографска обработка на оригинали

Ќе се изврши картографска обработка на оригинали (планови) на снимените недвижности на подрачјето на општините: Кочани на 1 КО, градежен реон на град Кочани во размер 1:1000 на површина од 1 125 хектари; Куманово на дел од 1 КО, градежен реон на град Куманово во размер 1:1000 на површина од 1 500 хектари; Битола на 2 КО: Логоварди и Егри во размер 1:2500 на површина од 3 793 ха и во размер 1:1000 на површина од 100 хектари и Свети Николе на 1 КО, градежен реон на град Свети Николе во размер 1:1000 на површина од 320 хектари.

#### 8. Пресметување на површини на недвижностите

Ќе се изврши пресметување на површините на парцелите на снименото подрачје на општините: Свети Николе — КО Свети Николе во размер 1:2500, на површина од 3 410 хектари и во размер 1:1000, на површина од 320 хектари; Кочани на 2 КО: Кочани и Оризари, во размер 1:2500 на површина од 2 763 хектари и во размер 1:1000, на површина од 1 125 хектари; Битола на 2 КО: Логоварди и Егри, во размер 1:2500 на површина од 3 793 хектари и во размер 1:1000 на површина од 100 хектари и град Скопје, Општина Гази Баба, дел од КО Маџари и КО Сингелик во размер 1:1000 на површина од 734 хектари.

#### 9. Катастарско класирање на земјиштето

Ќе се изврши катастарско класирање на снимените недвижности на подрачјето на општините: Битола на 2 КО: Логоварди и Егри на површина од 3 893 хектари; Кочани на 5 КО: Лепопелци, Ново Селани, Жигарци, Бурилчево и Кучичино на површина од 2 917 хектари; Титов Велес на дел од КО Титов Велес на површина од 300 хектари и Винаца на дел од КО Винаца на површина од 600 хектари.

#### 10. Мерење и вршење увид на згради

Ќе се врши мерење и вршење увид на згради, деловите од згради (становите), деловните простории, стопанските, јавните и други објекти, гаражи, шупи и помошни простории на подрачјата каде што се врши премер на општините: Кочани на КО Бање; Титов Велес, дел од КО Титов Велес; Битола, дел од КО Битола; Крива Паланка на 5 КО; Дурачка Река, Станци, Б'с, Дренак и Мартиница; Свети Николе, дел од

КО Свети Николе; Куманово, дел од КО Куманово и град Скопје, Општина Карпош на 2 КО: Карпош и Горче Петров.

#### 11. Дополнителен премер — реамбулација

Ќе се врши дополнителен премер и реамбулација на настанатите измени на снименото земјиште кои настанале во времето од авионско снимање на земјиштето до излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите.

Дополнителниот премер ќе се врши на земјиштето каде премерот е во тек на подрачјето на општините: Крива Паланка — КО Крива Паланка на површина од 486 хектари; Делчево на 2 КО — Делчево и дел од Македонска Каменица на површина од 4 215 хектари; Кратово на 2 КО: Кнежево и Емирица на површина од 4 249 хектари; Прилеп на дел од КО Прилеп на површина од 2 000 хектари; Струмица на 3 КО: Самоилово-Бајково, Ново Село и дел од КО Струмица, на површина од 3 988 хектари и град Скопје на КО Центар I на површина од 660 хектари.

#### 12. Учество на геодетски стручни лица во излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите при што ќе се утврдуваат и запишуваат правата на недвижностите како и товарите кои постојат на недвижностите на подрачјето на општините: Крива Паланка — КО Крива Паланка на површина од 486 хектари; Делчево на 2 КО: Делчево и дел од Македонска Каменица на површина од 4 215 хектари; Кратово на 2 КО: Кнежево и Емирица на површина од 4 249 хектари; Прилеп на дел од КО Прилеп на површина од 2 000 хектари; Струмица на 3 КО: Самоилово-Бајково, Ново Село и дел од КО Струмица на површина од 3 988 хектари и град Скопје на КО Центар I на површина од 660 ха

#### 13. Изготвување на катастарски операт

Ќе се изготват по механографски пат катастарски операт на недвижностите посебно за секоја катастарска општина за премереното подрачје на општините: Крива Паланка — КО Крива Паланка на површина од 486 хектари; Делчево — КО Делчево на површина од 2 784 хектари; Кратово на 2 КО: Кнежево и Емирица, на површина од 4 249 хектари; Струмица на 2 КО: Самоилово-Бајково и Ново Село, на површина од 2 738 хектари; Тетово — КО Тетово на површина од 2 241 хектар и град Скопје — КО Центар I, на површина од 660 ха.

Со изготвување на катастарските операт како последна фаза од премерот, ќе биде установена катастарската евиденција на недвижностите добиени, со премерот кој е извршен според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите за секоја катастарска општина посебно.

#### 14. Репродукција на оригинали

Ќе се изврши репродукција на изготвените оригинали (планови) за премереното подрачје на општините: Крива Паланка — КО Крива Паланка во размер 1:1000, на 22 оригинали, на површина од 486 хектари; Делчево на КО Делчево во размер 1:1000 на 20 оригинали, на површина од 450 хектари и во размер 1:2500 на 10 оригинали, на површина од 2 334 хектари, Кратово на 2 КО: Кнежево и Емирица во размер 1:2500 на 19 оригинали, на површина од 4 249 ха; Струмица на 2 КО: Самоилово-Бајково и Ново Село во размер 1:2500, на 11 оригинали на површина од 2 738 хектари; Тетово — КО Тетово во размер 1:1000, на 40 оригинали на површина од 760 хектари и во размер 1:2500 на 7 оригинали, на површина од 1 481 хектар и град Скопје — КО Центар I во размер 1:1000, на 28 оригинали, на површина од 660 хектари.

**Б. БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО**

Ќе се врши бонитирање на интензивно земјоделско земјиште на кое ќе се врши комасација на подрачјето на општина Битола на катастарските општини: Логоварди и Егри на површина од 3 896 хектари

**В. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКА РАБОТИ**

На подрачјето на Општина Винаца (град Винаца), Општина Титов Велес (дел од град Титов Велес) и Општина Кавадарци (град Кавадарци) ќе се обноват, дополнат, постават, одредат и пресметаат координати и коти на полигонометриска и нивелманска мрежа.

**Г. СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗМЕНИ ВО КАТАСТАРСКИ ОПЕРАТИ**

Ќе се врши одржување на катастарски оперативни на 1 718 катастарски општини (1 718 катастарски оперативни) што ги има во Републиката. Одржувањето ќе се врши во електронскиот сметачки центар во Републичка геодетска управа по пат на автоматска обработка на податоците при што:

1. Ќе се спроведат настанатите измени на податоците на премерот и катастарот на недвижностите во катастарските оперативни на 1 718 катастарски општини во Републиката. Бројот на измените за 1991 година се планира по сите основи да изнесува околу 170.000

2. Ќе се изврши пресметување на катастарскиот приход на земјиштето на постојните 1 718 катастарски општини во Републиката.

3. Ќе се врши пресметување и обработка на данок и придонеси на граѓаните кои остваруваат приход од земјоделска дејност во Републиката. Обработката на даноци ќе се врши за околу 300.000 даночни обврзници во Републиката

**III. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА**

За извршување на работите од оваа програма се обезбедуваат средства од Републичкиот буџет во висина од 20.000.000,00 динари.

Висината на средствата од став 1 на оваа глава се утврдени според трошоците на премерот и катастарот на недвижностите во 1990 година. Висината на средствата за 1991 година ќе се валоризираат според реалните трошоци на премерот и катастарот на недвижностите во 1991 година

**IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА**

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 23-302/1  
21 февруари 1991 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р

**112.**

Врз основа на Амандман LXIX од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 8 од Уставниот Закон за спроведување на амандманите LXIX до LXXX од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 28/90), а во врска со Одлуката за начинот на преземање на работите од општинските органи на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 1/91 и 8/91) и член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 20/90), републичкиот секре-

тар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар донесува

**НАРЕДБА**

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ**

1. Претпријатијата што се занимаваат со производство, односно со вршење на услуги се должни да доставуваат известување за цените заради следење и тоа:

1. Триесет дена пред почетокот на применувањето на цените за следните производи и услуги:

| Ред бр. | Гранка | Група | Подгрупа              |                                                                                                                     |
|---------|--------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2      | 3     | 4                     | 5                                                                                                                   |
| 1.      | 0400   | 04000 | Област 04 —<br>0401   | Водостопанство<br>Искористување и употреба на водоискористување на води за наводнување                              |
| 2.      | 0606   | 06060 | Област 06 —<br>060601 | Сообраќај и врски<br>Превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај                                        |
| 3.      | 1001   | 10012 | Област 10 —<br>100200 | Станбено-комунална дејност<br>Станбена дејност (станарина)                                                          |
| 4.      | 1003   | 10031 | 10031                 | Производство и дистрибуција на вода                                                                                 |
| 5.      | 1003   | 10032 | 100320                | Пречистување и одведување на отпадни води                                                                           |
| 6.      | 1003   | 10034 | 100034                | Производство и дистрибуција на топлота                                                                              |
| 7.      | 1003   | 10035 | 100350                | Одржување и чистота на градови и населби (изнесување на смет)                                                       |
| 8.      | 1003   | 10039 | 100390                | Други комунални дејности: гробишта, погребна служба (погребни услуги)                                               |
| 9.      | 1201   | 12035 | Област 12 —<br>120350 | Образование, наука, култура и информации<br>Радио и телевизија (надоместок за користење на радио-дифузни приемници) |
| 10.     | 1003   | 10034 | 100340                | Искористување на термални води                                                                                      |
| 11.     | 1302   | 13021 | 130211                | Општествена заштита на децата (детски градинки)                                                                     |

## 2. Петнаесет дена пред почетокот на применување на цените за следните производи и услуги:

| 1 | 2    | 3     | 4      | 5                                        |
|---|------|-------|--------|------------------------------------------|
| 1 | 1201 | 12031 | 120311 | Учебници за основно и средно образование |

## 3. Пет дена пред почетокот на применувањето на цените за следните производи и услуги:

| 1  | 2    | 3     | 4      | 5                                                                                                           |
|----|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1201 | 12031 | 120312 | Новинско-издавачка дејност (дневно-информативните весници освен информативните весници од локален карактер) |

## 4. Три дена по примената на цените за следните производи и услуги:

| 1  | 2    | 3     | 4      | 5                                                              |
|----|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | 1102 | 11020 | 110201 | Осигурување на имоти и лица — задолжително на моторните возила |
| 2. | 0605 | 06050 | 060501 | Превоз на патници во друмскиот сообраќај                       |
| 3. | 0605 | 06050 | 060502 | Превоз на стоки во друмскиот сообраќај                         |
| 4. | 0605 | 06050 | 060503 | Услуги во друмскиот сообраќај                                  |

II. Известувањето на цените на производите и услугите од точка 1 на оваа наредба содржат:

1. Име, фирма на давателот на услугата, односно производителот (основни показатели, улица, број, телефон, одговорно лице-директор);
2. Назив на производот, односно услугата;
3. Цена која е во примена;
4. Дата на примена на новата цена;

— Соодветно образложение со назначување на квалитативните фактори на производството и услугите, физички обем на производство, продуктивност, рентабилност, нето и бруто лични доходи, број на вработени и нивна структура, структура на трошоците во цената посебно фиксни и посебно променливи, влијанијата на цените на влезните трошоци во структурата на трошоците

III. Известувањето за цените од точка 1 на оваа наредба се доставува во писмена форма до Републичкиот секретаријат за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар преку организациони-

те единици на Секретаријатот формирани за подрачјето каде што е седиштето на претпријатието

IV. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на производи и услуги за кои претпријатијата се должни да достават известување на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 44/89 и 21/90) и соодветните прописи на општините и градот Скопје со кои се уредуваат цените на производите и услугите утврдени во оваа наредба.

V. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-131/1  
1 март 1991 година  
Скопје

Републички секретар  
за општостопански работи,  
мало стопанство, туризам  
и пазар,  
Иван Митровски, с р

## 113.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 432 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 20, од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 декември 1990 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на членовите 23 и 25 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Заводот за медицинска рехабилитација „Здравје“ во Скопје, со референдум одржан на 29 јуни 1988 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на начин предвиден за објавување на општите акти

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што во членот 23 работниот придонес се вреднува со одреден број бодови, без да има објективизирани критериуми за утврдување на придонесот, ниту е определен орган кој ќе даде оценка на резултатите од трудот, а во членот 25 не е прецизирано врз основа на кои стандарди се врши вреднувањето на остварениот приход на работникот и членовите на неговото семејно домаќинство, како и временскиот период во кој приходот

е остварен, што не било во согласност со Уставот, односно било во спротивност со закон

4. Судот на седницата утврди дека во член 23 од Правилникот критериумот работен придонес е вреднуван преку утврдување на определен процент од вкупниот број на бодовите утврдени со основните критериуми односно на работник кој постигнува просечни резултати му се определуваат определен број бодови

Понатаму, во членот 25 од Правилникот дополнителниот критериум материјална положба на работникот и на членовите на неговото семејно домаќинство е вреднуван на тој начин што се утврдува определен процент од вкупниот број бодови утврдени за дополнителните критериуми, и е даден цензус на приходи остварени над редовниот просек односно од процент над приходот остварен од редовниот просек

5. Според точка 5 став 3 од Амандман XXV на Уставот на СР Македонија работниците во здружениот труд за вкупна лична и заседничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот сразмерно со својот придонес во остварувањето на доходот.

Според член 52 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90) работниците средствата за заседничка потрошувачка ги користат по основ на распределбата според трудот и солидарноста според основите и мерилата утврдени со општиот акт односно колективниот договор.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86, 21/89 и 1/90) давателот на станот на користење со општ акт ги утврдува условите и начинот на давање станови на користење односно основите и мерилата за определување редот на првенство за давање стан во општествена сопственост.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека право е на работниците да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата за решавање на станбените прашања на работниците односно да ги утврдат основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на стан, имајќи ги притоа предвид принципите на распределба според трудот и солидарноста.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 23 од Правилникот е предвиден трвот односно работниот придонес како критериум за утврдување редот на првенство за доделување стан на користење, Судот оцени дека тој не е во несогласност односно не е во

спротивност со означените уставни и законски одредби.

6. Во поглед на наводите од предлогот во врска со критериумот за материјалната состојба на работникот и членовите на негово семејно домаќинство, Судот утврди дека се земени предвид сите приходи на работникот во измината година за утврдување на вкупните приходи во семејното домаќинство, како критериум за определување редот на првенство за учество во распределбата на станови, поради што оцени дека членот 25 од Правилникот не е во несогласност односно не е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 152/90

19 декември 1990 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — КИЧЕВО

61.

Врз основа на член 76 од Законот за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87) и член 14 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за вработување — Кичево (Пречистен текст), Собранието на СИЗ за вработување, на седницата одржана на 25 декември 1990 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО ЗА 1991 ГОДИНА**

#### Член 1

Придонесот за вработување на подрачјето на општината Кичево за 1991 година се утврдува по стапка од 0,535% освен за:

— организации од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита кои плаќаат придонес од личен доход во висина од 50% од општата стапка; и

— организациите од општествената заштита на децата, организациите што вршат дејности и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности кои плаќаат придонес од личен доход во висина од 70% од општата стапка.

#### Член 2

Придонес за вработување плаќаат работниците и работодавците — членови на СИЗ за вработување.

#### Член 3

Пресметувањето и плаќањето на придонесот за вработување се врши за:

— работниците во организациите од личниот доход на работниците, во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личен доход (брuto личен доход);

— работниците вработени кај работодавецот од личниот доход во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личен доход (брuto личен доход), односно основницата на која се пресметуваат придонесите за ПИО и здравствено осигурување;

— работодавецот од основницата според која се плаќа данок од ЛД;

— за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 12% од паушалниот износ на данокот; и

— работниците на привремена работа во странство, според основницата и стапката што ги утврдува Собранието на РСИЗ за вработување.

#### Член 4

За начинот на пресметувањето и наплатувањето на придонесот за вработување се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Облогот и наплатата на придонесот за вработување за работодавците и за работниците вработени кај работодавците го врши надлежниот орган за приходи во Општината

#### Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за вработување на подрачјето на СИЗ за вработување — Кичево за 1990 година, бр. 08-493/1 од 17. X. 1990 година.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-629/1

25 декември 1990 година

Кичево

Претседател,  
**Симјан Папазоски**, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка за утврдување појакло право на владение по тужбата на тужителката Даница Трпевска од с. Драчево — Скопско, ул. „Студеничанска“ бр. 16, против тужената Станоевска Борка и др. од с. Драчево, ул. „Драчевска“ бб.

Се повикува тужениот Слободан Петрев Трпевски со непозната адреса на привремена работа во СССР да се јави во Општинскиот суд Скопје II — Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги заштитува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII П. бр. 2879/90. (27)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води постапка за развод на брак склучен помеѓу тужителот Дилевски Зоран од Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 1 и Дилевска Влада, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Дилевска Влада во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, да ја достави својата точна адреса на живеење или да достави полномошно на лице кое ќе ја застапува во постапката. Во спротивно, на тужената ќе и биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IV П. бр. 455/91. (28)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Вилдана Алимовска, моминско Бурнику, од Скопје, ул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 5/8, против тужениот Дурим Алимовски од Чикаго — САД, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Дурим Алимовски да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави на судот точната адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во предвидениот рок, ќе биде застапуван од привремениот старател Никола Миловановиќ, адвокат од Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 70.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII П. бр. 183/91. (30)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Се повикува лицето Асани Шабан од с. Скудриње, Гостиварско, сега со непозната адреса на живеење во САД, во рок од 30 дена да се јави пред Општинскиот суд во Гостивар, каде што е тужен од страна на тужителите Мустафа Муарем и др., за надоместок на нематеријална штета.

Доколку во овој рок не се јави, истиот ќе го застапува дипл. правник Герасимовски Герасим од Гостивар, сè до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 131/90.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд е заведен граѓански спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Етемоски Етем од с. Џешиште, Дебарско, против тужените Етемоска Ида, Етемоски Дилавер, Етемоски Кадри и Етемоски Реџеп, сите од с. Џешиште, Дебарско, а сега со непозната адреса во Шведска. Вредност на спорот 5 000,00 динари.

Се повикуваат тужените да се јават во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или пак, во истиот рок да ја достават својата точна адреса на живеење.

Доколку тужените не се јават во одредениот рок, судот ќе им постави привремен застапник кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 14/91.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Општинскиот суд во Кавадарци е покрената постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Фазлиов Рамадан од Кавадарци, против тужената Фазлиова Драгиња, родена Миочиновски од с. Мартиновиќи — Загреб, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Фазлиова Драгиња, родена Миочиновски, да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење или одреди свој полномошник кој ќе ја застапува во постапката. Во спротивно, судот ќе и одреди привремен застапник кој ќе ги штити нејзините интереси до окончавањето на спорот. Судот како застапник го одредува адвокатот Томе Спанцов од Кавадарци.

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П. бр. 268/90

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КРУШЕВО

Пред Општинскиот суд во Крушево е поднесена тужба за развод на брак по тужбата од тужителот Ахмет Тмушиќ од с. Житоше, против тужената Ајша

Арих Тмушиќ, родена Красиќ, од с. Бања, Нови Пазар, а сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената Ајша Тмушиќ, родена Красиќ, да се јави во рок од 30 дена во Општинскиот суд во Крушево или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно, на тужената ќе и биде одреден привремен застапник кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончавање на постапката.

Од Општинскиот суд во Крушево, П. бр. 88/90.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за долг по тужбата на тужителот „Југобанка“ А. Д. Београд — „Југобанка“ — Скопје, против тужената Цикура Слободанка од Тетово, ул. „А. Ристовски“ бр. 29, сега со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот 25.664,30 динари.

Се повикува тужената Цикура Слободанка во рок од 15 дена да се јави пред овој суд, да ја достави сегашната адреса на живеење или да постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот, судот ќе и постави привремен старател, кој ќе се грижи за нејзините интереси и права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2006/90.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачите Трпчевска Десанка и др. од Белград, ул. „Алија Алијагиќ“ бр. 10, против Трпчевски Никола од Белград, ул. „Савска“ бр. 63 — Остружница, Трпевски Петар од с. Прелубиште, Тетово, сега на привремена работа во Австрија, и Димиќ Петра од Белград, ул. „Бечванска“ бр. 14/2.

Бидејќи Трпевски Петар е со непозната адреса, се повикува во рок од 15 дена да се јави на судот или да овласти свој полномошник, кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Во спротивно, по истекот на рокот судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до окончавањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 528/90

Пред овој суд се води спор за исплата на купопродажна цена по тужбата на тужителката Љубица Трпковска од Тетово, против тужениот Борис Цветковски од с. Јегуновце, сега со непозната адреса во САД.

Се повикува тужениот Борис Соколов Цветковски да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 148/91

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Мамути Ајше родена Алили од село Пршовце, Тетово, против тужениот Мамути Реџеп од село Пршовце, Тетово, а сега во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Мамути Реџеп да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, или да овласти свој полномошник кој ќе го застапува пред Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот по службена должност ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово, кој ќе ги штити неговите права и интереси до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 259/91.

Пред овој суд се води постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителот Зејнели Селим од Тетово против тужените Стефановски Воислав, Стефановска Мирослава и Периша Славка, сите од Тетово, а сега со непозната адреса на живеење.

Бидејќи адресата на тужените не е позната, се повикуваат истите во рок од 30 дена по објавува-

њето на огласот да се јават во судот, да достават адреса или овластат полномошник кој ќе ги застапува во постапката. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе им постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2025/90.

## РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5698/90, на регистарска влошка бр. 1-367-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на законскиот застапник на Ученичкиот дом „Крсте Мисирков“ — Кавадарци, ул. „Шишка“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ивановски Александар, директор, а се запишува новиот застапник Јованов Благој, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5698/90 (7)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5643/90 на регистарска влошка бр. 1-592-3-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Македонскиот народен театар, со О. Сол. О., со ООЗТ Скопје, булевар „ЈНА“ бб, ООЗТ за прикажување на оперски дела „Опера“, со О. суб. о., Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Искра Божиновска, в. д. директор, без ограничување, Искра Божиновска, в. д. директор, без ограничување, ски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5643/90 (8)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6591/90, на регистарска влошка бр. 2-2041-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата со Законот за задруги и запишувањето право на работење во надворешен промет на Земјоделската задруга „Младост“, Ц. О., с. Пчиња — Куманово, со следните податоци: Задругата е основана со самоуправни спогодба од 25. I. 1985 година, а основачи се: Стевковски Русе, Јордановски Чедо, Краљевски Душко, Арсиќ Станоја, Вукановски Часлав, Илиевски Славе, Димковски Јован, Серафимовски Живко, Јордановски Среќко, Цветановски Мите, Илиевски Круне, Илиевски Раде, Бојковски Живко, Колевски Драган, Серафимовски Предраг, Димковски Јованче и Укановски Драган, сите од с. Пчиња, Куманово.

Дејност: 020110 — полјоделство; 020140 — сточарство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 030001 — одгледување на шуми; 030002 — заштита на шуми; 030004 — лов и одгледување на дивеч; 040001 — искористување и употреба на води; 013010 — мелење и лупење на жита; 013021 — производство на леб и бели печива; 013022 — производство на тестенини; 013030 — преработка на конзервирање на овошје и зеленчук; 013041 — колење на добиток; 013042 — преработка о конзервирање на месо; 013043 — преработка и конзервирање на риба; 013050 — преработка и конзервирање на млеко; 010360 — производство на шеќер; 013071 — производство на какао производи; 013072 — производство на бонбони и слатки; 013073 — производство на кекс и сродни производи; 013310 — производство на ферментиран тутун; 013320 — преработка на тутун; 013111 — производство на алкохол од растително потекло; 013112 — производство на пиво; 013113 — производство на вино; 013114 — производство на вински дестилати, вињак, ракија и вино од грозје; 012611 — производство на трикотажни ткаенини; 012612 — производство на трикотажна долна облека; 012613 — производство на трикотажна облека; 012691 — производство на теписи; 012201 — производство на режана графа; 080111 — хотели, мотели, пансиони и тури-

стички населби; 080201 — туристички агенции; 080202 — туристички бироа; 090121 — поправка и одржување на друмски моторни возила; 090122 — поправка и одржување на производи со прецизна механика; 070111 — леб, печива и млеко; 070112 — зеленчук, овошје и преработка; 070113 — месо, месни преработки, живина и риба; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и други производи; 070121 — текстил и конфекција; 070112 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070131 — стоковни куќи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и нивни преработки; 070219 — разни животни продукти и производи за домашна употреба; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метална и електротехничка стока; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи и лакови; 070226 — канцелариски материјал; 070230 — возила и делови; 070240 — нафтени деривати; 070250 — мешовити стоки; 070260 — индустриски отпадоци; 110309 — услуги од областа на прометот; 110909 — вршење на интелектуално-консултативни услуги согласно со Законот за вршење на стопански дејности; 020301 — рибарство на море; 020302 — рибарство на реки, езера и рибници; 013080 — производство на растителни масти и масла; 013091 — производство на скроб и негови производи; 013099 — производство на зачини, сурогати од кафе и други производи; 013115 — производство на овошје; 013119 — производство на други алкохолни производи; 013121 — производство на освежувачки пијалаци; 013122 — производство на минерална вода; 012614 — производство на чорапи; 012615 — производство на позамантерија; 012621 — производство на долна облека (освен трикотажа); 012623 — производство на преслеки за домаќинство; 012624 — производство на тешка конфекција; 012701 — производство на крупна кожа; 012702 — производство на ситна кожа; 012202 — производство на фурнир плочи; 012203 — импрегнација на дрво; 012310 — производство на мебел од дрво; 012322 — производство на градежни елементи од дрво; 012323 — производство на галантерија од дрво; 012324 — производство на предмети од прачки; 012410 — производство на целулоза и хартија; 012421 — производство на хартиена амбалажа; 012429 — друга преработка од хартија; 080121 — ресторани со услужување; 080123 — ресторани со општествена исхрана; 090129 — други услуги на металопреработувачкото занаетство; 090139 — поправка и одржување на електротехнички апарати; 090182 — изработка на предмети од пластични маси; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина.

Дејност во надворешен промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи; — посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги.

Задругата има неограничени овластувања и целосна одговорност. Здружените задругари одговараат за обврските на задругата кои не можат да се намират од средствата на задругата, до висината на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Јордановски Чедо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6591/90. (9)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6007/90, на регистарска влошка бр. 2-2273-0-0-0, го запиша во судскиот регистар правото на работење во надворешен промет на Земјоделската задруга „Граничар“, Ц. О. с. Селемлија, Гевгелија, со следните податоци: Задругата е основана со

договор за основање бр. 2/1 од 10. V 1988 година, усогласена е со Статутот усвоен на 31. X. 1990 година, бр. 13/90, а основачи се: Кирик Г Томислав, Стојановиќ В Стојан, Савиќ Трајанка, Рашиќ Драган, Савиќ Слободанка, Павиќ Милан, Гошиќ Јосиф, Гошиќ Влајко, Павиќ Олга, Савиќ Душко, Кирик Воислав, Кирик Владимир, Савиќ Д Милан, Савиќ Радомир, Кирик Љубиша и Савиќ Новица, сите од с. Селем-лија, Трајкова Марика, Зафиров Ристо, Митко Шук-лев и Глигор Трајков од с Стојаково

Дејност: 020110 — земјоделско производство; 02012 — овоштарство, 02013 — лозарство; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 030003 — собирање шумски плодови, печурки и полжави, 013030 — преработка на овошје и зеленчук; 03050 — преработка на млеко; 013111 — производство на ракија; 013200 — производство на сточна храна 040001 — искористување на вода за наводнување; 060502 — превоз на стоки во патниот сообраќај; 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје, јужно овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни производи; 070114 — разни животни продукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци за домашни потреби; 070140 — трговија на мало со возила, земјоделски машини и земјоделска механизација, делови, гуми, прибор и приклучни машини; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежни материјали; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 07021 — трговија на големо со прехранбени производи; 070221 — жито и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје, јужно овошје и преработки; 070213 — алкохолни и безалкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — бои, лакови и хемиски производи; 070230 — трговија на големо со возила, земјоделски машини, делови, гуми и прибор; 070240 — трговија на големо со нафтени деривати; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 110109 — штедно-кредитно работење.

Надворешно-трговски промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет задругата одговара за сите обврски со сиот свој имот.

За обврските на задругата што не може да се подмират од средствата на задругата, одговараат и задругарите во согласност со Статутот на задругата.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот промет е Душко Савиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6007/90. (10)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6301/90, на регистарска влошка бр. 1-1973-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, Ц. О., Скопје ул. „Евлија Челебија“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тодор Паскали, а се запишува новиот застапник Јован Ристов, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6301/90. (11)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 6765/90, на регистарска влошка бр. 1-7367-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на дуќан и запишувањето право за вршење работа во надворешно-трговски промет под назив: Дуќан „Кристал“, ул. „Илинденска“ бб, Тетово.

Дејност: промет на мало со керамика, стакло, порцелан и производи од пластика за домаќинството и други потреби.

Дејности во надворешно-трговски промет: 070126 — трговија со непрехранбени производи.

Дуќанот има неограничени овластувања и целосна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Синани Абаз, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6765/90. (12)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1753/89, на регистарска влошка бр. 1-651-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на РО поради здружување и организирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на Централното основно училиште „Даскалот Димката Ангелов-Габерот“, Ц. О., Кавадарци ул. „Браќа Хаџи Тефови“ бр. 46, поради организирање и здружување во Работна организација за основно воспитание и образование „Страшо Пинџур“, Ц. О., Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1753/89. (13)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 1762/89, на регистарска влошка бр. 1-1929-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на РО поради здружување и организирање во РО без ООЗТ, со следните податоци: Се запишува бришењето на Основното училиште „Тошо Велков-Пепето“ Ц. О., Кавадарци, ул. „Нов Белград“ бб, поради здружување и организирање во Работната организација за основно воспитание и образование „Страшо Пинџур“, Ц. О., Кавадарци

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1762/89 (14)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решенијата Срег. бр. 7213/90 и 7224/90, на регистарска влошка бр. 2-2014-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задруги на Земјоделската задруга „Мрзенци“, Ц. О., експорт-импорт, с. Мрзенци — Гевгелија, со следните податоци: Задругата е усогласена со Законот за задруги со Статут усвоен на седницата одржана на 20. XI. 1990 година.

Од задругата истапува задругарот Ѓорѓи Бозаџиев на 20. XI. 1990 година.

Дејност: 013030 — преработка и конзервирање овошје и зеленчук; 013042 — преработка и конзервирање на месо; 013043 — преработка и конзервирање на риба; 013050 — преработка и конзервирање на млеко; 013070 — производство на статкарски производи; 013080 — производство на растителни масла и масти; 013111 — производство на алкохол од растително потекло (производство на ракија); 013113 — производство на вино; 013120 — производство на безалкохолни пијалаци; 013200 — производство на добиточна храна; 013310 — производство на ферментиран тутун; 013500 — собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци; 020110 — полјоделство; производство на житарици, производство на индустриски растенија; производство на зеленчук, сточна крмна храна, цвеќе и украсни растенија, семе и доработка на семе од сопствено производство; 020121 — производство на овошје; 020129 — производство на овошен саден материјал; 020131 — производство на грозје; 020139 — производство на лозов саден материјал; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство; 020302 — рибарство на реки, езера и рибници; 030003 — искористување на шумите, собирање шумски плодови (печурки и сл.); 040001 — искористување и употреба на водите (искористување вода за наводнување); 060502 — превоз на стоки во патен сообраќај; 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби;

070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, ко-  
жа, гума и пластика; 070123 — метална и електро-  
техничка стока; 070124 — огрев и градежен матери-  
јал; 070125 — мебел (покуќнина), 070126 — керамика,  
стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемика-  
лии; 070128 — книги, канцелариски материјал и при-  
бор; 070129 — тутун и останати непрехранбени про-  
изводи; 070131 — стоковни куќи, 070132 — останата  
трговија со мешовита стока; 070140 — трговија на  
мало со возила и делови (делови за земјоделски ма-  
шини и приклучна земјоделска механизација и сл.);  
070211 — житарици и мелнички производи; 070212 —  
зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохол-  
ни пијалаци; 070214 — стока и живина; 070219 —  
разни животни продукти и производи за домашни  
потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 —  
сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метална и елек-  
тротехничка стока; 070224 — градежен, санитарен и  
инсталационен материјал; 070225 — хемиски произ-  
води, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски  
материјал и прибор; 070229 — тутун и останати не-  
прехранбени производи; 070230 — трговија на големо  
со возила, делови и прибор (со земјоделски машини  
и земјоделска механизација, приклучни земјоделски  
машини и сл.); 070250 — трговија на големо со ме-  
шовита стока; 070260 — трговија на големо со индус-  
триски отпадоци; 080119 — останати услуги на смес-  
тување (селски туризам); 080123 — општествена ис-  
храна; 080190 — останати угостителски услуги; 110109  
— останати финансиски организации (штедно-кредит-  
на служба); 110302 — услуги на реклама и економска  
пропаганда (маркетинг служба); 110309 — неспом-  
нати услуги на подрачјето на прометот (услуги на  
внатрешна и меѓународна шпедиција; посредништво;  
вршење на комисиони работи на подрачјето на про-  
метот и во прометот и сл.)

Дејност во надворешно-трговски промет: 070310  
— надворешна трговија со прехранбени производи;  
070320 — надворешна трговија со непрехранбени про-  
изводи; — малограничен промет со прехранбени и  
непрехранбени производи со Грција и Бугарија.

Задругата има неограничени овластувања и це-  
лосна одговорност

За обврските на задругата што не можат да се  
намират од средствата на задругата одговараат и  
задругарите до петкратен износ на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешен и  
надворешен трговски промет е Петар Ташков, ди-  
ректор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.  
бр. 7213/90 и 7224/90 (15)

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-  
нието Срег. бр. 6078/90 на регистарска влошка бр.  
2-2254-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задругите и запишувањето  
право на вршење работи во надворешно-трговскиот  
промет на Земјоделската задруга „Ристо Динев“, Ц.  
О., с. Селемлија — Гевгелија, со следните податоци:  
Задругата е основана со договор за основање бр.  
2/1 од 3. VIII. 1988 година, усогласена е со Статутот  
усвоен на 15. XI. 1990 година бр. 25/90, а основачи  
се: Динев Горги, Стојанов Каме, Танчев Петко, Мит-  
ров Јордан, Лазаров Димитар, Трајков Атанас, Мит-  
ров Пандо, Глигоров Мито, Јованов Живко, Стошиќ  
Слободан, Митров Петко, Петкова Трајанка, Петков  
Костадин, Вртов Ангел, Митров Атанас, Митров Ангел  
и Еленски Александар, сите од село Милетково.

Дејност: 0201 — земјоделско производство; 020110  
— полјоделство; 020120 — овоштарство; 020140 —  
сточарство; 020201 — земјоделски услуги за растител-  
но производство; 020202 — земјоделски услуги во  
сточарството, 030003 — собирање на шумски пло-  
дови, печурки, полжави и др.; 013030 — преработка на  
овошје и зеленчук; 013200 — производство на сточна  
храна; 040001 — искористување на вода за наводну-  
вање; 060502 — превоз на стоки во патниот сообра-  
ќај; 07011 — трговија на мало на прехранбени про-  
изводи; 070111 — леб, педииво, млеко и млечни про-  
изводи, 070112 — зеленчук, овошје, јужно овошје и  
преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни

производи; 070114 — разни животни продукти, алко-  
холни и безалкохолни пијалаци и производи за до-  
машни потреби; 070224 — огрев и градежен матери-  
јал; 07021 — трговија на големо со прехранбени про-  
изводи 070221 — жито и мелнички производи; 070212  
— зеленчук, овошје, јужно овошје и преработки;  
070213 — алкохолни и безалкохолни пијалаци; 070214  
— добиток и живина; 070219 — разни животни про-  
дукти и производи за домашни потреби; 07022 —  
трговија на големо со непрехранбени производи;  
070221 — текстил и конфекција; 070222 — суро-  
ва кожа, волна и сл.; 070223 — метална и електротехничка  
стока; 070224 — градежен и инсталационен матери-  
јал; 070250 — трговија на големо со мешовита стока.

Надворешно-трговски промет: 070310 — надво-  
решна трговија со прехранбени производи; 070320 —  
надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица задругата  
истанува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет задругата одговара за свои-  
те обврски со сиот свој имот

За обврските на задругата што не може да се  
подмират од средствата на задругата, одговараат и  
задругарите еднократно во висина на основачкиот  
влог.

Лице овластено за застапување и претставување  
на задругата во надворешен и внатрешен промет е  
Александар Еленски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.  
бр. 6078/90 (16)

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-  
нието Срег. бр. 6169/90, на регистарска влошка бр.  
1-7173-0-0-0, го запиша во судскиот регистар осно-  
вањето на станбената задруга под фирма: Станбена  
задруга „Комета“, Ц. О., Тетово ул. „Илинденска“  
66 блок 77-Д, со следните податоци:

Задругата е основана со договор бр. 01-01 од 22.  
XI. 1990 година од следните основачи-задругари: Арбен  
Руси од Тетово, Абдулхади Идризи од с. Теарце —  
Тетовско; Беким Казази од Тетово; Гајур Кадри од  
Тетово; Берсим Авдији од Тетово; Шукри Абдураими  
од Тетово; Амет Абдураими од Тетово; Адем Ибра-  
ми од Тетово; Јакуп Хајрулахи од Тетово; Аљаш Це-  
ладини од Тетово; Неџип Рефики од с. Шипковица  
— Тетовско; Мукереме Руси од Тетово; Фатмир Фе-  
рати од Тетово; Абдулхади Илјази од Тетово; Гајур  
Кадриу од Тетово; Даут Сејфули од с. Пирок Тетов-  
ско; Вулнет Ферати од Тетово; Драшко Стојановски  
од Тетово; Исмет Усеини од Тетово; и Шенол Илја-  
зи од с. Теарце — Тетовско.

Предмет на работење на станбената задруга е:

1. Вршење на инвеститорски работи за изградба  
на семејни станбени згради и станови, како и стан-  
бени згради во кои се наоѓаат и становите на член-  
овите на станбената задруга. 2. Организирање на  
штедење за стан на членовите на задругата. 3. Купу-  
вање на станбени згради и станови, како и деловни  
простории, доколку истите се предвидени во станбе-  
ната зграда во која се наоѓа и станот на членот на  
станбената задруга заинтересиран за вршење на деј-  
ност со личен труд, од општествени правни лица за  
потребите на своите членови. 4. Набавување на гра-  
дежен и друг материјал и елементи потребни за  
изградба на станбени згради, станови и деловни про-  
стории за своите членови. 5. Одржување на станбени  
згради и станови на членовите на станбената зад-  
руга.

Задругата во правниот промет со трети лица ис-  
тапува во свое име и за своја сметка.

Задругата во правниот промет со трети лица за  
обврските одговара со целиот свој имот.

За обврските на задругата што не можат да се  
намират од средствата на задругата, одговараат зад-  
ругарите во висина на влогот, еднократно за секоја  
обврска.

Лице овластено за застапување е Амет Абдура-  
ими, привремен работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.  
бр. 6169/90. (17)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6985/90, на регистарска влошка бр. 2-7496-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Станбената задруга „Лоте“, ул. „Козјачка“ бр. 23, Куманово, со следните податоци:

Основаачи 1. Милинковиќ Јовица од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/14; 2. Милинковиќ Ненад од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/14; 3. Милинковиќ Перинкна од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/14; 4. Милинковиќ Сузана од Куманово, ул. „Димитрија Туцовиќ“ бр. 1-3/15; 5. Милинковиќ Зоран од Куманово, ул. „Димитрија Туцовиќ“ бр. 1-3/15; 6. Тодоровиќ Богдан од Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 30; 7. Насковски Зоран од Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 30; 8. Дамјановски Горан од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 36; 9. Јакимовски Ненад од Куманово, ул. „Доско Молер“ бр. 2; 10. Минчевски Блашко од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/13; 11. Минчевска Мира од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/13; 12. Минчевски Петар од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/13; 13. Голубовиќ Марија од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/12; 14. Алексиќ Рада од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/6; 15. Алексиќ Слободан од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/6; 16. Трлин Драган од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/15; 17. Трлин Стево од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/15; 18. Трлин Станче од Куманово, ул. „Тодор Велков“ бр. 3/15; 19. Алексиќ Милован од Куманово, ул. „Октомвриска револуција“ бр. 7; 20. Алексиќ Јулијана од Куманово, ул. „Октомвриска револуција“ бр. 7.

Дејност: 1. вршење на инвестициони работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбена зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; 2. организирање на штедење за стан за членовите на задругата; 3. купување на станбени згради и станови, како и деловни простории доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, од општествено-правни лица за потреби на своите членови, 4. набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови; 5. одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга.

Станбената задруга во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет Станбената задруга одговара со сите свои средства, доколку не можат да се намират од задругата, одговараат задругарите со својот имот согласно статутот на задругата.

Лице овластено за застапување е Милинковиќ Јовица, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6985/90 (21)

Чековна картичка бр. 80710-2095/36 и загубените чекови од бр. А 15745974 до 15745980, издадени од Стопанска банка АД Скопје — филијала Струга на име Коркутоска Весна, ул. „Горѓи Петрески“ бр. 12, Струга, се огласуваат за неважни (382)

## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                          | Страна |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 91. Закон за изменување и дополнување на Законот за пописот на населението, домаќинството, становите и земјоделските стопанства во 1991 година — — — — — | 109    |
| 92. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи — — — — —                                                                           | 109    |

|                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 93. Закон за престанување на важноста на Законот за обезбедување средства за намирнување на дел од обврските создадени со изградбата на проектот „Фени“ — Кавадарци — — — — —                                                        | 110 |
| 94. Одлука за давање согласност на одредбите на Статутот на Јавното претпријатие Агенција за реструктурирање и развој — — — — —                                                                                                      | 110 |
| 95. Одлука за прифаќање учество на Собранието на СР Македонија во основањето Конференција на претседателите на собранијата на југословенските републики и собранијата на италијанските регији за Среден и Јужен Јадран — — — — —     | 110 |
| 96. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување на постојани работни тела на Собранието на СРМ — — — — —                                                                                                            | 110 |
| 97. Одлука за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на СРМ — — — — —                                                                                                                                            | 111 |
| 98. Одлука за начинот на пресметувањето на висината на надоместокот за користење на годишен одмор и испратнината при заминувањето во пензија на функционерите, раководните работници и работниците во органите на управата — — — — — | 112 |
| 99. Решение за именување директор на Републичкиот фонд за развој — — — — —                                                                                                                                                           | 113 |
| 100. Решение за именување директор на Педагошкиот завод на Македонија — — — — —                                                                                                                                                      | 113 |
| 101. Решение за именување претседател и членови на Советот на Агенцијата за реструктурирање и развој — — — — —                                                                                                                       | 113 |
| 102. Решение за повторно назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — — — — —                                                                                                                          | 113 |
| 103. Решение за повторно назначување помошник на Републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —                                                                                                                                 | 113 |
| 104. Решение за повторно назначување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —                                                                                                                                 | 114 |
| 105. Решение за повторно назначување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —                                                                                                                                 | 114 |
| 106. Решение за повторно назначување советник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —                                                                                                                                 | 114 |
| 107. Решение за повторно назначување советник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —                                                                                                                                 | 114 |
| 108. Решение за повторно назначување советник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —                                                                                                                                 | 114 |
| 109. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура                                                                                                               | 114 |
| 110. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура — — — — —                                                                                                                  | 115 |
| 111. Годишна програма за премеј и катастар на недвижностите во 1991 година — — — — —                                                                                                                                                 | 115 |
| 112. Наредба за определување на производи и услуги за кои претпријатијата се должни да доставуваат известување за цените                                                                                                             | 117 |
| 113. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 152/90 од 19 декември 1990 година                                                                                                                                                 | 118 |

## Општи акти на самоуправните интересни заедници

### КИЧЕВО

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 61. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за вработување на подрачјето на општината Кичево за 1991 година — — — — — | 119 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|